



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
**ИНФО ЛИНИЈА  
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222**  
Е-пошта: info@fzo.org.mk  
Web: www.fzo.org.mk

Од: ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
Дата: 25.07.2011

## СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ

### Редовна средба со ЛКМ

ФЗОМ во рамките на редовните активности одржа средба со претседателството на Лекарската комора на Македонија. На оваа средба се посвети внимание на неколку теми, меѓу кои беа дискутирани: проектот за невработени лица; предлог измена на Л-листата; предлог измена на режимот на препишување на лекови; законот за здравствено осигурување. На состанокот беше нагласена потребата за продлабочување и подобрување на понатамошната соработка помеѓу двете институции како и отфрлање на провокациите кои определени лица ги пласираат кај лекарската фела.

ЛКМ и ФЗОМ договорија да се достави меморандум за соработка со што би се официјализирале веќе започнатите средби на регионално ниво. Овие средби започнаа да се одржуваат секој месец по иницијатива на директорката на ФЗОМ со цел да се разгледуваат и разрешуваат отворените прашања од страна на претставниците на ЛКМ и да бидат одговорени од раководителите на ФЗОМ. Овие средби имаат за цел да се доближи соработката и да се надминуваат сите разногласија и недоумици во врска со работењето на лекарите и ФЗОМ на регионално ниво.

Се реafirмира определеноста на ЛКМ и ФЗОМ за унапредување на здравствениот систем, посебно во делот на информатизирање на здравството. ЛКМ и ФЗОМ го поздравиле успешниот старт на проектот Печатен рецепт како преоден „мост“ до започнување на Интегрираниот Здравствен Информатички Систем и електронскиот рецепт како и замената на постоечките здравствени легитимации со паметните електронски здравствени картички.

ЛКМ и ФЗОМ уште еднаш нагласиле дека се детерминирани за завршување на отпочнатите проекти ИЗИЗ и ЕЗК и нема да дозволат никој да го попречува нивното успешно и брзо имплемирање затоа што и двата проекта се од круцијално значење за здравството и Р.Македонија.

Бранко Аџигогов  
Портпарол